



# СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрваткосрпски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни изданија 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 8 мај 1963

БЕЛГРАД

БРОЈ 18

ГОД. XIX

Цена на овој број е 40.— дин. — Претплата за 1963 година изнесува 2.300.— дин., а за странство 3.300 динари. — Редакција: Улица Јована Рискиќа бр. 1. Пошт. фах 226.— Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавна служба 51-671.

270.

Врз основа на членот 6 став 1 од Уставниот закон за спроведување на Уставот, во врска со членот 3 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/61, 6/62, 11/63 и 4/63), Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

### ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

#### Член 1

Во Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/62, 29/62, 31/62, 40/62, 42/62, 46/62, 51/62 и 12/63) во делот II во тар. број 4 даночната норма: „25%“ се заменува со даночната норма „21%“.

Во забелешката на овој тар. број се додава нов став 2, кој гласи:

„Данокот по нормата од 21% од овој тар. број ќе се пресметува од 1 мај 1963 година.“

#### Член 2

Оваа уредба влегува во сила со дејот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 75  
18 април 1963 година  
Белград

Претседател на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

271.

Врз основа на точ. 1 и 3 од Одлуката за овластувањето за пропишување услови за употреба на отпадоци, одделни метали и нивни легури за определени цели („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/60), во согласност со Сојузниот секретаријат за трговија, Сојузниот секретаријат за индустрија издава

## НАРЕДБА

### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА УПОТРЕБА НА ОТПАДОЦИ ОД БАКАР И НЕГОВИ ЛЕГУРИ

1. Во Наредбата за определување на посебните услови за употреба на отпадоци од бакар и негови легури („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/60) во точката 5 на крајот на ставот 1 точката се заменува со запирака и по тоа се додаваат зборовите: „и тоа без посредување на трговски претпријатија, агенции, бира или слични организации.“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1429  
23 април 1963 година  
Белград

Сојузен секретар за индустрија,  
Филип Бајковиќ, с. р.

272.

Врз основа на точката 5 од Одлуката за мерилата за пресметување и уплатување на амортизацијата за регенерација на шуми и за нејзината намена („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62), во спогодба со Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство, Сојузниот секретаријат за финансии пропишува

## УПАТСТВО

### ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА МЕРИЛАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА АМОТИЗАЦИЈАТА ЗА РЕГЕНЕРАЦИЈА НА ШУМИ И ЗА НЕЈЗИНАТА НАМЕНА

1. Стопанските организации што стопанисуваат со шуми (во понатамошниот текст: шумскостопанските организации) ја пресметуваат и уплатуваат амортизацијата за регенерација на шуми (во понатамошниот текст: амортизацијата) според количината на продаденото дрво како готови производи и според количината на продаденото дрво на пењушка.

Како продадени количини на дрво во смисла на точката 1 од Одлуката за мерилата за пресметување и уплатување на амортизацијата за регенерација на шуми (во понатамошниот текст: одлуката) се подразбираат количините на продадените готови производи (дрвни сортименти во нето маса) и на дрвото на пењушка (бруто дрвна маса) за кои е извршена и наплатата.

Количината на продаденото дрво се утврдува врз основа на податоците од книговодствената и од другите евиденции на шумскостопанската организација.

Како единица на мера во смисла на точката 1 став 2 на одлуката се зема 1 м<sup>3</sup> дрво.

2. Височината на амортизацијата просечно за 1 м<sup>3</sup> продадено дрво ја определува највисокиот орган на управувањето на шумскостопанската организација, во границите предвидени во точката 1 став 2 на одлуката.

Височината на амортизацијата за 1 м<sup>3</sup> продадено дрво за текуштата година се утврдува на почетокот на годината, кога, во смисла на точката 4 став 2 на одлуката, се утврдува и планот за одржување и обнова на шумите и планот на инвестициите за унапредување на шумското производство. Амортизацијата по единица на мера на дрвото утврдена за една година, не може да се менува.

При изработката на планските и пресметковните калкулации амортизацијата утврдена во смисла на ставот 1 од оваа точка ќе се искаже во калкулацијата на цените на начинот на кој се искажува данокот на промет.

При утврдувањето на вредноста на залихите на готовите производи и на недовршеното производство според завршната сметка, во цената по која се проценуваат тие залихи во смисла на важечките прописи, нема да се засметува амортизацијата.

3. Пресметувањето и уплатувањето на амортизацијата за количините на дрво продадени во една година за кои наплатата е извршена во друга година, се врши во износите определени за годината во која се продадени тие количини на дрво.

На количините на дрво продадени во 1962 година за кои наплатата е извршена во 1963 година или во наредните години, амортизацијата нема да се пресметува, бидејќи амортизацијата на тие количини — според прописите што важеле до крајот на 1962 година — е веќе пресметана и платена, ниту на тие количини може да се пресмета и плати разликата на амортизацијата до височината определена за годината во која се наплатени износите за тие количини на дрво.

4. На количините на дрво продадени во 1963 година што потекуваат од залихите на 31 декември 1962 година, нема да се пресметува и плаќа амортизација, бидејќи амортизацијата на тие количини е веќе пресметана и уплатена според прописите што важеле до крајот на 1962 година.

Највисокиот орган на управувањето на шумскостопанската организација може да одлучи и на продадените количини од ставот 1 на оваа точка амортизацијата да се плаќа во височината определена за 1963 година, ако височината на таа амортизација е поголема од износот во кој амортизацијата е платена според поранешните прописи. Во тој случај ќе се пресмета и плати само разликата помеѓу тие износи.

5. Амортизацијата се уплатува до 25-иот ден во наредниот месец за изминатиот месец.

Конечно пресметување на амортизацијата се врши врз основа на завршната сметка.

6. Средствата на амортизацијата шумскостопанската организација ги користи согласно со точката 4 од одлуката: за одржување и обнова на шумите и за инвестиции за техничко и друго унапредување на шумското производство.

Како одржување и обнова на шуми се подразбираат шумскокултурни работи што се вршат во границите на шумскостопанските подрачја на:

1) нега на шуми (чистење, кастрење гранки на усправни стебла, проредување, ресурекциони, санитарни и други одгледни сечења), заштита на шуми (од пожар, инсекти, болести и други елементарни непогоди), одржување на граници и чување на шуми;

2) пошумување на сечишта и палики (не постари од 10 години), подмладување на шуми и нега на млади култури (окопување, плевене, уништување плевели и други мерки за култивација).

Како инвестиции за техничко и друго унапредување на шумското производство, во границите на шумскостопанските подрачја, се подразбираат:

1) шумскокултурните работи на: интродукција во запазени шуми; претворање на шуми во интензивни култури или плантажи; конверзија на одгледни типови шуми; претворање деградирани шуми и шикари во стопански шуми; исушување и губење на шуми; пошумување на красти, голишта, песок и шумски голини; подигање интензивни култури и плантажи, како и подигање на заштитни шумски појаси, дрвореди и слични насади на шумски дрвја;

2) изработката на шумскостопански основи и инвентарирањето на шуми;

3) подигањето на шумски расадници, тревичници и други објекти за производство и чување на семе и посадочни материјали;

4) изградбата на шумски сообраќајници и други стопански објекти наменети за поинтензивно стопанисување со шуми;

5) набавката на опрема што служи за унапредување на шумското производство;

6) купувањето односно прибавувањето на земјишта во смисла на чл. 12, 42 и 43 од Основниот закон за шумите;

7) научноистражувачката работа за унапредување на шумското производство;

8) давањето на учество при добивањето на кредити за инвестиции за целите наведени под 1 до 6 во овој став.

Како инвестиции за техничко и друго унапредување на шумското производство се сметаат и сите вложувања во интензивни култури и плантажи на шумски дрвја што се подигаат надвор од шумскостопанското подрачје.

7. Средствата на амортизацијата можат да се користат, и тоа:

1) делот наменет за одржување и обнова на шумите — од денот на уплатата;

2) делот наменет за техничко и друго унапредување на шумското производство — по истекот на тримесечјето во кое се уплатени.

8. Средствата на амортизацијата непотрошени во 1962 година и како такви пренесени во 1963 година, ќе се користат во таа година првенствено за довршување на работите започнати во 1962 година. Остатокот на овие средства може да се употреби само за целите предвидени со одлуката и со одредбите од ова упатство.

Шумскостопанската организација самостојно спределува кој дел на средствата од ставот 1 на оваа точка (остатокот на средствата непотрошени во 1962 година) ќе употреби за одржување и обнова на шумите, а кој дел од тие средства за инвестиции за техничко и друго унапредување на шумското производство.

9. Одредбите од ова упатство согласно ќе се применуваат и на стопанските организации, установите и државните органи што во смисла на чл. 4 и 6 од Основниот закон за шумите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/61) стопанисуваат со шуми надвор од шумскостопанското подрачје.

10. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-7603/1  
27 април 1963 година  
Белград

Сојузен секретар за финансии,  
Киро Глигоров, с. р.

## 273.

Врз основа на членот 29 став 3 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

## РЕШЕНИЕ

### ЗА ИЗМЕНА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ГУМА

1. Во југословенските стандарди што се донесени со Решението за југословенските стандарди за производите од гума („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/54) се извршени измени, и тоа:

1) во југословенскиот стандард Гумени цевки со уфрлувач: Цевки за заварување со топење — JUS G.C6.020 се менуваат: точката 1 Опсег, точката 2 Конструкција цевки, точката 3 Димензије и толеранције, точката 4 Физичке особине цевки и точката 6 Начин испоруке, означување и пакување;

2) во југословенскиот стандард Гумени цевки со уфрлувач: Цевки за преточување вино — JUS G.C6.022 се менуваат називот на стандардот и точката 1 Опсег, точката 3 Димензије и толеранције, точката 4 Физичке особине цевки и точката 6 Начин испоруке, означување и пакување;

3) во југословенскиот стандард Гумени цевки со уфрлувач: Цевки за топла вода — JUS G.C6.023 се менуваат: точката 2 Конструкција цевки, точката 3 Димензије и толеранције, точката 4 Физичке особине цевки и точката 6 Начин испоруке, означување и пакување;

4) во југословенскиот стандард Гумени цевки со уфрлувач: Цевки за студена вода и неутрални течности — JUS G.C6.024 се менуваат: точката 3 Димензије и толеранције, точката 4 физичке особине цевки и точката 6 Начин испоруке, означување и пакување;

5) во југословенскиот стандард Гумени цевки со уфрлувач: Цевки за збиен воздух — JUS G.C6.025 се менуваат: точката 3 Димензије и толеранције, точката 4 Физичке особине цевки и точката 6 Начин испоруке, означаване и паковање;

6) во југословенскиот стандард Гумени цевки со уфрлувач: Цевки за заситена пара — JUS G.C6.026 се менуваат: точката 2 Конструкција цевки, точката 3 Димензије и толеранције, точката 4 Физичке особине цевки и точката 6 Начин испоруке, означаване и паковање.

2. Измените на југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се отпечатени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Ова решение влегува во сила по истекот на триесет дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 20-24-3065  
19 април 1963 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

274.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КУКЕН НАМЕШТАЈ ОД ДРВО

1. Во Решението за југословенските стандарди за кукен намештај од дрво („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/62) точката 3 се менува и гласи:

„3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1964 година.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 06-3339/1  
29 април 1963 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

275.

Врз основа на членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА

1. Југословенскиот стандард:

Гумени цевки со уфрлувач:

Цевки за прскалки — — — JUS G.C6.021 донесен со Решението за југословенските стандарди за производите од гума („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/54) престанува да важи.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 20-24-3066  
19 април 1963 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

276.

Врз основа на членот 63 став 3 точка 4 од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61, 30/62 и 53/62), во врска со чл. 10 и 12 став 3 од Законот за кредитните и други банкарски работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61 и 53/62) и со точката 3 од Наредбата за одобрување кредити во 1963 година по пат на непосредна погодба од средствата на Општиот инвестиционен фонд за инвестиции во земјоделството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/63), управниот одбор на Југословенската земјоделска банка донесува

### ЗАКЛУЧОК

#### ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ПОД КОИ ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА КЕ ОДОБРУВА ВО 1963 ГОДИНА КРЕДИТИ ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

1. Југословенската земјоделска банка (во понатамошниот текст: Банката) ќе одобрува во 1963 година кредити по пат на непосредна погодба од средствата на Општиот инвестиционен фонд:

1) за зголемување на обработливите површини на земјишта на општествениот сектор и за нивно приведување кон земјоделска култура, заради крупно и рентабилно производство на одделни производи;

2) за механизација на земјоделството;

3) за комплетирање на основните средства и за техничка реконструкција и модернизација на постојните земјоделски објекти со кои се постигнува крупно и рентабилно производство на земјоделските производи за потребите на домашниот пазар;

4) за основни средства што служат за производство на производи за кои постои посебен интерес за извоз.

Кредитите од ставот 1 под 1 на оваа точка Банката ќе ги одобрува:

1) за купување на земјишта од приватни сопственици;

2) за трошоците за групирање и арондација на купеното земјиште;

3) за трошоците на комасацијата;

4) за трошоците на агромелиорацијата и за одводнување на земјиштата добиени по пат на комасација, со откривање на узурпации, со подарок и сл., како и за трошоците за агромелиорација на купеното земјиште;

5) за трошоците за агромелиорација на земјиштето во општествена сопственост што досега не било обработливо.

Првенство за добивање кредити според овој заклучок за зголемување на површините на земјиштата во општествена сопственост и за нивно приведување кон земјоделска култура имаат селско-стопанските и други стопански организации и установи во земјоделството (во понатамошниот текст: корисникот на кредитот) што обезбедуваат крупно производство на земјоделски производи, а во рамките на ваквото производство оние корисници на кредити што со помало вложување обезбедуваат подобар квалитет на земјиштето.

Кредитите за трошоците на комасацијата (точка 1 став 2 под 3) Банката ќе ги одобрува само ако корисникот на кредитот докаже дека од вкупните површини на земјиштата што се предмет на постапката

за комасација не сметајќи ги површините на земјиштата што се веќе во општествена сопственост, ќе се пренесе во неговите основни средства најмалку 20% ако комасацијата се врши без изградба на подробна одводна мрежа, односно најмалку 30% — ако комасацијата се врши со изградба на подробна одводна мрежа. Површините на земјиштата што се пренесуваат во основните средства на корисникот на кредитот треба да потекуваат од површините на земјиштата со кои приватните сопственици учествуваат во плаќањето на трошоците за комасација и за изградба на подробна одводна мрежа, од површините што ги узурпирале приватни сопственици, од напуштени површини односно од површини на земјишта подарени до завршувањето на постапката за комасација.

Кредитите од ставот 1 под 2 на оваа точка Банката ќе ги одобрува за набавка на опрема што служи непосредно за земјоделско производство, за примарна преработка и транспорт на земјоделски производи а за кои се атест го докажува квалитетот на работата и економичноста на употребата и одржувањето и за која нејзиниот производител обезбедил резервни делови за сервис и ремонт, а ако се набавуваат мотори, трактори и самоодни машини — за кои производителот обезбедил и генерален ремонт на моторите на индустриски начин.

Ако за земјоделската опрема до објавувањето на овој заклучок не постоела обврска за прибавување на атест во смисла на Одлуката за давање регрес при продажбата на опрема за потребите на земјоделството и шумарството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/62) Банката ќе одобрува за купување на таква опрема кредити до 31 октомври 1963 година под услов производителот на опремата да поднесе доказ дека за таквата опрема поднесол барање за прибавување на атест.

Ако производителите на мотори, трактори и самоодни машини до објавувањето на овој заклучок не обезбедиле генерален ремонт на моторите на индустриски начин, кредитите за набавка на овие машини ќе се одобруваат до 31 октомври 1963 година под услов производителот да докаже дека презел мерки за организација на генералниот ремонт во сопствен погон или во соработка со соодветни стопански организации.

Кредитите од ставот 1 под 3 на оваа точка Банката ќе ги одобрува за сите инвестициони намени што непосредно служат за производство и подготвување на земјоделски стоки за потребите на домашниот пазар, со тоа што техничките и технолошките решенија на односните инвестиции да обезбедуваат крупно и рентабилно производство.

Кредитите од ставот 1 под 4 на оваа точка Банката ќе ги одобрува, по правило, за купување на опрема, а по исклучок и за вложувања во градежни работи. За вложувања во градежни работи вредноста на работите, по правило, не може да го премине износот од 50% од претсметковната вредност од барањето за кредит.

2. Кредитите според овој заклучок Банката, по правило, ќе им ги одобрува на републичките и комуналните банки (во понатамошниот текст: деловните банки) заради заедничко кредитирање на корисниците на кредити, а по исклучок може да им ги одобрува и непосредно на корисниците на кредитите.

3. Кредитите од точката 1 став 1 под 1 на овој заклучок Банката ќе ги одобрува под следниве услови:

1) интересот се определува по нормата од најмалку 2% годишно;

2) рокот за враќање на кредитот не може да биде подолг од 15 години;

3) учеството на средствата на Општиот инвестиционен фонд во однос на претсметковната вредност на инвестициите не може да биде поголемо, и тоа:

а) за купување на земјиште — од 85% од куповната цена, ако куповната цена на земјиштето не го надминува износот од 120.000 динари за 1 ha за земјиште од I до IV класа, а — 90.000 динари за 1 ha за земјиште од V и VI класа.

Ако куповната цена на земјиштето за 1 ha ги надминува износите од одредбата под 3 под а) на оваа точка, разликата во цената е должен да ја обезбеди корисникот на кредитот.

За приведување кон земјоделска култура на купено земјиште учеството на средствата од Општиот инвестиционен фонд не може да биде поголемо од 85% од претсметковната вредност на тие работи ако куповната цена на земјиштето и трошоците за приведување кон земјоделска култура заедно не го надминуваат износот од 120.000 динари за 1 ha. Ако куповната цена на земјиштето и трошоците за приведување кон земјоделска култура заедно го надминуваат износот од 120.000 динари за 1 ha, вишокот на средствата е должен да го обезбеди корисникот на кредитот.

По исклучок, ако постојат особено поволни услови за производство на одделни култури на земјиште од класи пониски од VI (семенски компир и др.) Банката може да одобрува кредити и за купување на такво земјиште ако куповната цена на земјиштето не го надминува износот од 30.000 динари за 1 ha, а трошоците за агромелиорации заедно со куповната цена на тоа земјиште не го надминуваат износот од 90.000 динари за 1 ha. Банката може да одобрува кредити за купување на такво земјиште и ако куповната цена на земјиштето е поголема од 30.000 динари за 1 ha, под услов корисникот на кредитот со инвестициониот елаборат да докаже дека со остатокот на средствата до вкупниот износ од 90.000 динари за 1 ha со агромелиорацијата се обезбедува приведување на земјиштето кон интензивна култура;

б) за зголемување на обработливите површини на земјиштето на општествениот сектор по пат на комасација, со откривање на узурпации, со подарок и сл. и за нивно приведување кон земјоделска култура по пат на агромелиорации и одводнувања — од 85%, ако овие вложувања според класата на земјиштето на кое се формира комплексот на земјиштето не го надминуваат износот од 120.000 динари за 1 ha за земјиштата од I до IV класа, а 90.000 динари за 1 ha за земјиштата од V до VI класа.

Ако вкупните вложувања од одредбата под 3 под б) на оваа точка го надминуваат износот од 120.000 динари односно од 90.000 динари за 1 ha на земјиштето, вишокот на средствата е должен да го обезбеди корисникот на кредитот;

в) за зголемување на обработливите површини на земјиштата по пат на агромелиорации на земјиштата во општествена сопственост кои досега не биле обработувани — од 85% од инвестиционите вложувања врз базата на рентабилноста на производството на таа површина, со тоа што трошоците за агромелиорации да не смеат да го преминат износот од 120.000 динари за 1 ha — кога е во прашање мелиорирање на земјишта под шикари, односно износот од 60.000 динари за 1 ha — кога е во прашање мелиорирање на пасишта, утрини и друго необработливо земјиште.

Ако трошоците за агромелиорации на земјиштата од одредбата под 3 под в) на оваа точка изнесуваат над 120.000 динари односно 60.000 динари за 1 ha земјиште што се мелиорира, вишокот на средствата е должен да го обезбеди корисникот на кредитот;

4) гарантниот износ се определува во височина од 5% од износот на одобриениот кредит.

4. Кредитите од точката 1 став 1 под 2 на овој заклучок Банката ќе ги одобрува под следниве услови:

1) интересот се определува по нормата од најмалку 2% годишно;

2) рокот за враќање на кредитот не може да биде подолг од рокот определен за амортизација на купената земјоделска опрема, со тоа што да не може да биде подолг од 10 години;

3) учеството на средствата на Општиот инвестиционен фонд во однос на претсметковната вредност на инвестициите не може да биде поголемо, и тоа:

а) за агрегатите со гарнитурни на цевки за воднување — — — — — од 70%;

б) за друга земјоделска опрема — — — — — од 50%;

Кредитите за купување на земјоделска опрема и резервни делови Банката ќе ги одобрува само под услов опремата да биде набавена и кредитот искористен до 31 декември 1963 година.

Кредитите за купување на резервни делови за земјоделска опрема Банката ќе ги одобрува заедно со кредитите за купување на земјоделска опрема, и тоа најмногу до 10% од претсметковната вредност на таа опрема.

5. Кредитите од точката 1 став 1 под 3 на овој заклучок Банката ќе ги одобрува под следниве услови:

1) интересот се определува по нормата од најмалку 2% годишно;

2) рокот за враќање на кредитот, по правило, не може да биде подолг од 15 години;

3) учеството на средствата на Општиот инвестиционен фонд во однос на претсметковната вредност на инвестициите не може да биде поголема од 50%;

4) гарантниот износ се определува во височина од 50% од износот на одобриениот кредит, освен ако е во прашање земјоделска опрема за која не се полага гарантен износ.

Ако кредитот се бара за хидромелиорации на земјишта, Банката ќе им го дава кредитот само на производителските организации кои со мелиорации и со други потребни вложувања и мерки на целото подрачје што се мелиорира обезбедуваат до конечната исплата на кредитот општествено организирано производство на земјоделски стоки за пазарот во смисла на одредбите на овој заклучок, со тоа што овие мелиорации да можат да се изведуваат независно од мелиорациите на поширокото подрачје и дека до рокот договорен за извршување на хидромелиорациите ќе бидат во општествена сопственост најмалку 50% од површините што се мелиорираат.

Кредитите од точката 1 став 1 под 4 на овој заклучок Банката ќе ги одобрува под следниве услови:

1) интересот се определува по нормата од најмалку 2% годишно;

2) рокот за враќање на кредитот не може да биде подолг од 5 години;

3) учеството на средствата на Општиот инвестиционен фонд во однос на претсметковната вредност на инвестицијата не може да биде поголема од 70%;

4) гарантниот износ се определува во височина од 50% од износот на одобриениот кредит, освен ако е во прашање земјоделска опрема за која не се полага гарантен износ.

Кредитите од ставот 1 на оваа точка Банката ќе ги дава само ако корисникот на кредитот докаже дека може да ги изврши вложувањата и дека производството на стоки може да отпочне со полн капацитет најдоцна во рок од една година од денот на одобрувањето на кредитот.

Кредитите според оваа точка можат да им се одобруваат само на корисниците на кредити кои со инвестиционото вложување обезбедуваат зголемување на извозот или намалување на увозот со кое во рок од најмногу 5 години од денот на одобрувањето на кредитот се постигнува нето девизен ефект најмалку во височина на вредноста на инвестиционото вложување во основни и обртни средства.

7. Ако кредитите од средствата на Општиот инвестиционен фонд им се даваат на деловните банки заради заедничко кредитирање на крајните корисници на кредити според овој заклучок, учеството на Општиот инвестиционен фонд не може да биде поголемо од кредитите што ги даваат овие банки од други општествени инвестициони фондови или од сопствени фондови чии средства можат да се употребат за оваа цел.

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа точка, ако кредитите се одобруваат за купување на земјиште и за приведување на земјиште кон земјоделска култура, или за набавка на агрегати и гарнитури на цевки за наводнување, учеството на Општиот инвестиционен фонд може да биде и поголемо, но не поголемо од учеството по кредитите што

Банката им ги одобрува непосредно на корисниците на кредитите.

8. Кредитите според овој заклучок Банката ќе ги одобрува само ако инвестиционите работи не се започнати односно завршени пред потпишувањето на договорот за кредит.

По исклучок од одредбата на ставот 1 на оваа точка, Банката може да одобрува кредити за инвестициони работи на реконструкција, адаптација и довршување на одделни земјоделски објекти започнати пред потпишувањето на договорот за кредит, но само за оние работи што ќе се извршат по потпишувањето на договорот за кредит.

9. Кредитите од точката 1 на овој заклучок Банката ќе им ги дава на деловните банки заради заедничко кредитирање на корисниците на кредитите, односно непосредно на корисниците на кредитите ако ги исполнуваат следните услови:

1) да се кредитно способни;

2) со својата инвестициона програма и со инвестиционата техничка документација да докажат дека со бараните кредити за основни и обртни средства обезбедуваат најповолни економски, технолошки и технички решенија за крупно и рентабилно производство на земјоделски стоки за потребите на домашниот пазар и за извоз;

3) со новите вложувања во намените од точката 1 став 1 под 1, 3 и 4 на овој заклучок да обезбедуваат, по подмирувањето на сите придонеси, годишен чист приход, по правило, најмалку во височина на 70% од претсметковната вредност на инвестициите;

4) според своето вкупно работење да се способни да го вратат кредитот и да ги извршат и другите обврски спрема општествената заедница.

Кредитно способен, во смисла на ставот 1 под 1 на оваа точка, е корисникот на кредит:

а) кој покажал успех во досегашното работење и кој во текот на последните неколку години своето работење го завршил со позитивен финансиски резултат, а ако имал загуби, — ако докаже дека загубите му се во целина санирани и дека презел ефикасни мерки за отстранување на причините на загубите;

б) кој уредно го враќа кредитот;

в) кој во потполност ја обезбедил инвестиционата изградба во тек;

г) кој рационално и економично ги користи своите производствени капацитети;

д) кој има утврдена насока на производството во рамките на општата производствена политика и има разработена концепција на својот развој, особено во правец на специјализација на производството;

ѓ) кој располага со достаточни и способни стручни кадри за организација на крупно и рентабилно земјоделско производство.

10. Банката и деловните банки ќе склучат договор за кредит со крајните корисници на кредити дури тогаш кога ќе бидат положени средствата на инвеститорите односно на другите општествени инвестициони фондови кои, покрај Општиот инвестиционен фонд, учествуваат во кредитот. За на инвестициите од точката 1 на овој заклучок, и тоа во височина од 50% од износот што отпаѓа на текуштата транша на кредитот. Ако кредитот се користи во повеќе транши, корисниците на кредитот се должни 50% на учеството што отпаѓа на траншата во односната година да положат до 30 март на таа година, со тоа што остатокот на износот да го полагаат сукцесивно при користењето на кредитот.

Ако Банката им дава на деловните банки кредити од средствата на Општиот инвестиционен фонд заради заедничко кредитирање на крајните корисници на кредити, деловните банки се должни дел на учеството и на гарантниот износ што сразмерно отпаѓа на средствата на Општиот инвестиционен

фонд што учествуваат во заедничкото кредитирање да положат кај седиштето на филијалата на Народната банка кај кое надлежната филијала на Банката има жиро-сметка на Општиот инвестиционен фонд, и тоа како издвоени средства за учество и гарантни износи за сметка на Банката а по одобрените кредити од Општиот инвестиционен фонд.

11. Кредитите од средствата на своите или другите општествени инвестициони фондови, со учество на средствата од Општиот инвестиционен фонд добиени од Банката заради заедничко давање на кредити за намените предвидени во точката 1 на овој заклучок, деловните банки можат да им ги даваат на корисниците на кредити само под истите услови под кои од Банката добиле кредит од средствата на Општиот инвестиционен фонд или под условите што се поповолни за корисниците на кредити.

12. Одобрувањето на кредитите според овој заклучок Банката ќе го врши со услов инвеститорите да се должни да го остварат техничко-технолошкото решение од инвестиционата програма и обемот на производството врз основа на кои е одобрен кредитот.

Банката ќе договара и ќе применува санкции спрема инвеститорите што не се придржуваат за условите под кои е одобрен кредитот, а особено ќе договараат соодветни пенали ако инвеститорот не оствари производство на стоки во количините врз основа на кои е одобрен кредитот.

13. Барањето за кредит според овој заклучок деловните банки односно корисниците на кредити го поднесуваат до територијално надлежната филијала на Банката.

14. Технички упатства за поднесувањето на барањата за кредит и за документацијата Банката ќе им даде непосредно на деловните банки односно на корисниците на кредити.

15. Со денот на објавувањето на овој заклучок престануваат да важат Заклучокот за поблиските услови под кои Југословенската земјоделска банка од средствата на Општиот инвестиционен фонд ќе им одобрува кредити на републичките и комуналните банки заради давање кредити по пат на конкурс на непосредните корисници за инвестиции во земјоделството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/62), Заклучокот за условите под кои Југословенската земјоделска банка по пат на непосредна погодба ќе дава кредити од средствата на Општиот инвестиционен фонд за производство на земјоделски производи за кои постои посебен интерес на внатрешниот пазар („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/62), Заклучокот за поблиските услови под кои Југословенската земјоделска банка ќе им одобрува кредити на републичките и комуналните банки од средствата на Општиот инвестиционен фонд заради давање по пат на непосредна погодба кредити на непосредните корисници за купување земја од приватни сопственици и за трошоците за групирање на обработливите земјишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 43/62).

О. бр. 1727

24 април 1963 година  
Белград

Југословенска земјоделска банка  
Централа

Претседател  
на Управниот одбор,  
Ристо Цунов, с. р.

Генерален директор,  
Бранко Карановиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за формирање Комисија за приготвување на материјалите потребни за усогласување на сојузните прописи со Уставот, објавено во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/63, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

## ИСПРАВКА

**НА РЕШЕНИЕТО ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПРИГОТВУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛИТЕ ПОТРЕБНИ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА СОЈУЗНИТЕ ПРОПИСИ СО УСТАВОТ**

Во точката 1 треба да се брише со грешка отпечатената одредба под 1 која гласи:

„1) др Миливоје Рукавина, секретар на Сојузниот извршен совет;“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 30 април 1963 година.

## РЕШЕНИЈА

Врз основа на чл. 27 и 28 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57) во врска со чл. 9 и 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ**

Се разрешува од должноста државен потсекретар во Сојузниот извршен совет Милорад Зориќ поради однење на друга должност.

Б. бр. 42  
30 април 1963 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува секретарот,  
Зоран Полич, с. р.

Потпретседател,  
Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 10 од Законот за инспекцијата на трудот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/59) и членот 166 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57), а во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58, 21/59 и 25/62), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН СОЈУЗЕН ИНСПЕКТОР НА ТРУДОТ**

За главен сојузен инспектор на трудот се назначува Зденко Хас, досегашен директор на Сојузниот завод за социјално осигурување.

Б. бр. 41  
30 април 1963 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува секретарот,  
Зоран Полич, с. р.

Потпретседател,  
Александар Ранковиќ, с. р.



# ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

## НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службен лист на Народна република Хрватска во бројот 5 од 7 февруари 1963 година објавуваат:

**Општествени план** на Народна Република Хрватска за 1963 година;

**Закон** за распределба на приходите од заедничките извори на приходи;

**Закон** за буџетот на Народна Република Хрватска (Републичкиот буџет) за 1963 година;

**Закон** за измени и дополненија на Законот за подрачјата на општините и околините во НРХ;

**Одлука** за определување највисоката граница до која можат собранијата на комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците да ја определуваат нормата на основниот придонес за здравствено осигурување;

**Одлука** за највисоките граници на нормата на вонредниот придонес за здравствено осигурување;

**Одлука** за определување на гранките, групите односно подгрупите на организациите во кои може да се определи додаден придонес за здравствено осигурување;

**Одлука** за определување на гранките, групите односно подгрупите на организациите во кои може да се определи додаден придонес за инвалидско осигурување;

**Одлука** за измена на Одлуката за основницата и нормата на придонесот што го плаќаат приватните дуќани и за делот на придонесот што им припаѓа на општинските фондови за школство;

**Одлука** за ослободувањето на рудниците на камен јаглен на подрачјето на НРХ од уплата на дел од придонесот за буџетите од личниот доход на работниците.

Во бројот 6 од 14 февруари 1963 година објавуваат:

**Закон** за уредување и користење на градското земјиште;

**Закон** за фондот за социјалните установи;

**Закон** за дополнение на Законот за начинот на управувањето и располагањето со средствата на заедничките резерви на стопанските организации;

**Закон** за фондот за кредитирањето на студентите;

**Препорака** за унапредувањето на материјалната положба на студентите.

Во бројот 7 од 21 февруари 1963 година објавуваат:

**Закон** за фондот за унапредување на издавачката дејност;

**Закон** за прогласување на шумата „Дундо“ на Раб како управуван природен резерват;

**Одлука** за определување на органите во кои ќе се врши проверување на осигурувањето на средствата за работа на државните органи и внатрешната распределба на тие средства според принципите на доходот;

**Одлука** за рокот за склучување договори помеѓу здравствените установи и заводите за социјално осигурување во 1963 година;

**Одлука** за давање регрес за продадените и испорачените количини на огревен материјал за потребите на широката потрошувачка;

**Одлука** за определување височината на помошта на жртвите на фашистичкиот терор;

**Одлука** за измена на Одлуката за определување височината на надоместоците што се плаќаат кај друмските запрежни возила;

**Упатство** за водење евиденција во архивите;

**Одлука** за определување нормата на основниот придонес за инвалидско и пензиско осигурување и нормата на придонесот за додатоко на деца;

**Одлука** за определување нормата на додадениот придонес за инвалидско осигурување;

**Одлука** за вкупниот износ на надоместоците што ќе им се исплатуваат на инвалидите на трудот при купувањето на моторни возила;

**Одлука** за финансискиот план на фондовите на инвалидското и пензиско осигурување и на додатоко на деца за 1963 година;

**Одлука** за височината на придонесот за здравствено осигурување на членовите на потесната фамилија на југословенските државјани што стапиле во странство во работен однос врз основа на меѓународен договор или по одобрение од надлежниот орган, а не се осигурени според Законот за здравственото осигурување;

**Одлука** за определување делот на основниот придонес и додадените придонеси остварени за фондот на инвалидското осигурување, што им припаѓа на комуналните заедници на име надоместок на фондовите за здравствено осигурување за трошоците за професионална рехабилитација и запослување на инвалидите на трудот;

**Одлука** за пресметување и плаќање на придонесот за здравствената заштита на пензионерите;

**Одлука** за спроведување на задолжителното здравствено реосигурување и за определување на тарифата за премии;

**Одлука** за најмалиот износ на надоместокот на трошоците за храна и сметување на време на патувањето и престојот во друго место;

**Одлука** за најмалиот износ на надоместокот на трошоците за закон.

Во бројот 8 од 28 февруари 1963 година објавуваат:

**Правилник** за вршење надзор над стручната работа на здравствените установи со преглед;

**Правилник** за условите за основањето и за уредувањето, организацијата и работата на аптеките и нивните филијали, станиците и депозите за лекови;

**Правилник** за посебните услови што треба да ги исполнува раководниот персонал на здравствените установи;

**Правилник** за измена на Правилникот за облогот и напалата на придонесот за здравствено осигурување на земјоделските производи;

**Наредба** за престанокот на вредноста на наредбите за определување височината на маржата во трговијата на големо;

**Наредба** за определување одделни производи што се опфаќаат со контролата на цените.

Во бројот 9 од 7 март 1963 година објавуваат:

**Решение** за утврдување шумскостопанските подрачја и за доделување шуми и други земјишта во општествена сопственост на користење;

**Решение** за разрешување секретарот на Извршниот совет на Саборот за индустрија и градежништво;

**Решение** за разрешување секретарот на Извршниот совет на Саборот за општи стопански работи и за назначување секретар на Извршниот совет на Саборот за индустрија и градежништво;

**Наредба** за вонреден лекарски преглед на возачите на моторни возила од Ц и Ф категорија;

**Наредба** за овластување претседателите на определени околски судови да назначуваат службеници што вршат земјишно-книжни работи, канцелариски и извршни службеници од III и IV група, технички персонал и помошни службеници;

**Решение** за второ дополнение на Решението за определување на установите во областа на културата во НР Хрватска во кои можат да постојат звањата на службениците во научните установи;

**Решение** за измена и дополнение на Решението за назначување постојани судски вештачи кај стопанските судови во НРХ за 1962 година.

## УРАДНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Људске Републике Словеније“ во бројот 2 од 17 јануари 1963 година објавува:

**Уредба** за реорганизација на Заводот на НРС за продуктивност на трудот како научен завод;

**Решение** за потврда на статутарното решение на Факултетот за електротехника во Љубљана;

**Решение** за потврда на статутарното решение за измени на статутот на Факултетот за физика и технологија во Љубљана;

**Решение** за именување помошник директор на Заводот на НРС за стопанско планирање;

**Решение** за разрешување и именување началник на Одделот за малцински прашања при Извршниот совет;

**Одлука** за именување претставник на Извршниот совет на Народното собрание на НРС и за определување околински народни одбори и претпријатија за дистрибуција на електрична енергија што имаат свои претставници во управниот одбор на Електроенергетската заедница на Словенија.

## СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 1 од 18 јануари 1963 година нема службен дел.

Во бројот 2 од 25 јануари 1963 година објавува:

**Уредба** за заводите за цени во НР БиХ;

**Уредба** за измени и дополненија на Уредбата за Тутуновиот институт во Мостар;

**Уредба** за измена на Уредбата за составот и начинот на изборот на собранјата на заедниците на социјалното осигурување на работниците;

**Одлука** за определување на обврзниците што плаќаат придонеси за одделни категории осигурени лица, за изворите од кои се плаќаат тие придонеси и за органите што ги определуваат нормите односно износите на придонесот за одделни категории осигурени лица;

**Одлука** за начинот на пренесување обврските и основните средства на околинските заводи за социјално осигурување врз фондовите на комуналните заедници и врз комуналните заводи за социјално осигурување;

**Одлука** за определување процентот од годишниот износ на данокот на доход што ќе се наплатува во одделни тримесечја на 1963 година;

**Одлука** за пренесување правата на основувач спрема вишите економско-комерцијални школи во Сараево, Бања Лука и Брчко;

**Одлука** за пренесување правата на основувач спрема Вишата земјоделска школа во Бања Лука;

**Одлука** за пренесување правата на основувач спрема Заводот за продуктивност на трудот врз Републичката стопанска комора;

**Одлука** за основање Одбор за прашањата на високото школство на Извршниот совет на НР БиХ;

**Правилник** за надоместокот на трошоците и загубените заработки на судиите поротници.

Во бројот 3 од 1 февруари 1963 година нема службен дел.

Во бројот 4 од 8 февруари 1963 година објавува:

**Општествен план** на НР БиХ за 1963 година;

**Закон** за измени на Законот за распределба на приходите од заедничките извори;

**Закон** за Буџетот на НР БиХ за 1963 година;

**Закон** за дополненија на Законот за уплата на делот од придонесот за станбена изградба во 1962 година;

**Закон** за измени и дополненија на Законот за здравствената заштита и организацијата на здравствената служба;

**Одлука** за највисоката граница на нормата на основниот придонес за здравствено осигурување;

**Одлука** за највисоката граница на нормата на вонредниот придонес за здравствено осигурување;

**Одлука** за определување на гранките, групите и подгрупите на стопанските дејности во кои може да се определи додаден придонес за здравствено осигурување;

**Одлука** за определување на гранките на стопанските дејности во кои може да се определи додаден придонес за инвалидско осигурување;

**Одлука** за измени на Одлуката за основањето, укинувањето, седиштето и територијалната надлежност на околинските и окружните судови;

**Одлука** за измена на Одлуката за утврдување на процентот што му припаѓа на резервниот фонд на НР БиХ од средствата издвоени за заеднички резерви на стопанските организации;

**Одлука** за измена на Одлуката за определување на бројот и за именување членови на советите на високите школи;

**Решение** за измена на Решението за основањето на Републичка комисија за прифаќање на иселениците-повратници;

**Решение** за новиот состав на Комисијата за поднесување предлози за назначување во звањето педагошки советник;

**Решение** за именување членови на Советот на Радио-Сараево;

**Решение** за разрешување и назначување функционери на републичките органи на управата;

**Решение** за назначување директор на Заводот за техничка помош на НР БиХ;

**Решение** за разрешување на секретарот за индустрија и градежништво на Извршниот совет на НР БиХ;

**Решение** за разрешување и именување функционери во Републичката стопанска комора;

**Решение** за составот на Одборот за прашањата на високото школство на Извршниот совет на НР БиХ.

## СОДРЖИНА :

	Страна
270. Уредба за измена на Тарифата за данокот на промет — — — — —	401
271. Наредба за дополненија на Наредбата за определување на посебните услови за употреба на отпадоци од бакар и негови легури — — — — —	401
272. Упатство за спроведување на Одлуката за мерилата за пресметување и уплатување на амортизацијата на регенерација на шуми и за нејзината намена — — — — —	401
273. Решение за измена на југословенските стандарди за производите од гума — — — — —	402
274. Решение за измена на Решението за југословенските стандарди за куќен намештај од дрво — — — — —	403
275. Решение за ставање вон сила на југословенскиот стандард од областа на индустријата на гума — — — — —	403
276. Заклучок за поблиските услови под кои Југословенската земјоделска банка ќе одобрува во 1963 година кредити по пат на непосредна погодба од средствата на Општиот инвестиционен фонд за инвестиции во земјоделството — — — — —	403
Исправка на Решението за формирање Комисија за приготвување на материјалите потребни за усогласување на сојузните прописи со Уставот — — — — —	406